

Во сеќавање на Панде Манојлов, изложба на неговите дела

Објавено од Слободан Пачовски

Четврток, 04 Ноември 2021 13:03 - Последно освежено Четврток, 04 Ноември 2021 14:04



Во рамките на одбележувањето на 4 Ноември, Денот на ослободувањето на Битола, беше презентирани изложбата на делата на Панде Манојлов, битолскиот поет, раскажувач и новинар.

Настанот се одржа во НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола, а беа рецитирани и песни во негова чест, од страна на Силвана Петрова Насух.

Освен делата, беа изложени и признанијата кои тој ги доби не само во Македонија, туку и низ светот, беше прочитано и писмото, обраќањето од Раде Силјан.

Изложбата беше организирана по иницијатива на Љупчо Василевски и м-р Добре Тодоровски.

Панде Манојлов по заминувањето во пензија активно се посветил на пишување на поезија, а имал издадено триесетина печатени изданија. Пишувал на многу теми, како и за децата, а неговите дела се преведувани на неколку јазици. Носител на голем број на награди и признанија. Една од неговите најпознати песни е песната посветена на Палестина. Така во 2017 тата во Скопје му беше врачено големо признание од страна на амбасадорот на Палестина.

За збирката поезија „Јужни реки“ ја доби наградата на ДПМ за поезија „Ацо Шопов“ за 2019 година. Последна во низата објавени книги му беше Егзотичен ветер.

Меѓу останатите се и поетските збирки: „Црвен немир во црвено пламти“, „Созвездие на болот“, „Песни за Тито“, „Огнена земја“, „Блажевина“, „За Битола, вековите и љубовта“, „Македонски поетски молк“ и други.

Пишувал и поезија за деца, раскази за деца и возрасни, хумористично-сатирични дела и театарски критики: „Талија на битолската сцена“ (2003). Автор е и на книгата сведоштва „До Учителот – низ сито и решето“ (2015).

За својата поезија знаеше да каже „Јас не пишувам песни, не пишувам раскази, ниту романи. Тие ме пишуваат мене“.

Една од песните посветени на нашиот град беше и Битола моја. Во 2016 тата беше примен како почесен член на друштвото на писателите на Калифорнија. Неговата прва стихозбирка Црвен немир во црвено пламти излезе од печат во 1971 година.

Бил член на друштвото на писателите на Македонија, член на независните писатели на Бугарија и на асоцијацијата на писатели од Калифорнија. Почина на 7 ноември 2020 година, на 72 годишна возраст.

Повеќе фотографии од овој настан, на следниот линк: [NUUB Facebook](#)